


## МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Желбата да се врати дома сè уште тлее во него, но како што вели Шемовски, ситуацијата која ја следи Македонија години наназад не дозволува да му се исполни желбата.

"Во овој град има околу 4.000 Македонци, па се собираме особено кога се големите празници Велигден и Божик, а и кога се прославува Нова Година. За Велигден и Божик задолжително црквата е полна. Ги негуваме сите наши обичаи, дури и за Водици фрламе крст", вели Фидан Шемовски.



Пишува:  
Милева ЛАЗОВА



**Ф**идан Шемовски роден во село Могила, Битолско, заминал во Германија во далечната 1969 година. Желбата да заработи пари го носи во туѓина, но секогаш била присутна мислата да се врати дома. Така минале цели 39 години.

Меѓутоа, носталгијата кон родното место го "лекува" со често доаѓање во Македонија, при тоа носејќи културно-уметнички друштва и македонски пејачи аматери.

"Кога заминав за Германија - вели господин Шемовски - во 1969 година беше убав ден Велигден, голем македонски празник. Останав цели 39 години. Доаѓам често во Македонија, во моето родно село Могила, во Битола, во Скопје. Особено кога се одржуваат фестивалите 'Валандово', 'Филигран' и 'Гоце фест' присутен сум речиси секоја година. Често пати сум ги мотивирал и сум ги организирал нашите Македонци аматери пејачи, кои живеат во Германија, да дојдат и да бидат дел од фестивалите".

Господин Фидан е воодушевен од македонските фестивали, а особено од "Гоце фест", за кој вели дека од сите 35 песни кои се пеат секоја година, 32 се добри. За него, на овој Фестивал нема лоша песна. Можеби затоа што тој ги сака патриотските песни.

"Со македонска песна се будам и заспивам. Работам како возач, по 15 часа, и не се заморувам. Песната ме држи буден, свеж, силен за работа. Од силната желба македонските песни и ора да не се забораваат во Македонија сум носел и фолклорни друштва но, за жал, последниве неколку години нека-

дина, но сега веќе тоа не функционира. Зошто? Па, не знам конкретно да кажам зошто. Едноставно тоа се базираше на хуманитарна основа, а во организацијата секогаш беа едни исти луѓе. Во тоа време имавме закупено простор од 277 метри квадратни, кој беше преграден во две простории. Едниот беше наменет

**Во германскиот град Евелген е поставена спомен-плоча на Свети Методи, така што еднаш годишно се одбележува празникот 24 мај. Плочата е поставена пред 11-12 години, а еден од иницијаторите бил и господинот Фидан. Во оваа активност се вклучиле и други македонски клубови и поединци, меѓу кои е и сега покојниот Ташко Теодосиевски кој работел во македонската Амбасада.**

ко како да згаснаа овие активности, поради тоа што тие прекинаа со своите ангажмани. Имавме наше фолкорно друштво, кое беше формирано во 1985 го-

за потребите на фолклорното друштво, а другиот за други активности. Мислам дека причината за згаснување на друштвото е организацијата. Јас лично посто-

# "СО МАКЕДОНСКА ПЕСНА СЕ БУДАМ И ЗАСПИВАМ"

јано бев во клубот, настојував да ги организирам, меѓутоа не можам сам. Сепак, треба и други лица да се активираат. Постои желба за повторно активирање на друштвото, има иницијатива, но мислам дека нема вистински луѓе", објаснува Шемовски.

Каква е сега состојбата, односно дали имало и има интерес и кај помладите генерации за македонскиот фолклор, господинот Шемовски вели дека, за жал, родителите на децата кои сега имаат по 30-40 години малку ги бодрат, односно малку ги интересира тоа да им го всадат во срцата на своите деца. Тој смета дека проблемите се во тоа што и луѓето постојано работат, па имаат малку време за дружење.

"Порано - потенцира Шемовски - ни гостуваа многу фолклорни друштва од Македонија, ги сместувавме во нашите

домови, но сега ако дојде само еден поп го испраќаат во хотел. Затоа, пак, сè уште функционира фудбалскиот клуб 'Македонија', кој се натпреварува со германски фудбалски клубови. Често организираме турнири. Постоеше и една македонска заедница во која спаѓаа и фолклорното друштво и фудбалскиот клуб, заедница која се грижеше да ги собере Македонците на едно место, но и таа почна некако да замира. За среќа сè уште имаме црковна општина во Штудгарт, со македонски поп кој престојува во Минхен, но два пати во месецот доаѓа во нашиот град. Во овој град има околу 4.000 Македонци, па се собираме особено кога се големите празници Велигден и Божик, а и кога се прославува Нова година. За Велигден и Божик задолжително црквата е полна. Ги негуваме сите наши обичаи, дури за

Водици фрламе крст. Оние кои доаѓаат во црквата и во македонскиот клуб го зборуваат македонскиот јазик, а ме радува и тоа што меѓу нив има и многу млади. Не сум сретнал Македонец кој со своите деца разговара на германски јазик. Значи, сепак се негува мајчиниот јазик. За моите ќерки можам да кажам дека добро го говорат македонскиот јазик".

Желбата да се врати дома сè уште тлее во него, но како што вели тој ситуацијата која ја следи Македонија години наназад не дозволува да му се исполни желбата. Но, тој е на став дека во Македонија ќе дојдат подобри времиња.

"Се надевам, иако имам 60 години. Ќе биде подобро во Македонија. Со нови влади, нови партии, нови закони, кредити, помагање во земјоделието... Оптимист сум и се надевам дека во Македонија ќе биде подобро", додава Шемовски.

## POSTGRADUATE STUDIES

FROM Staffordshire University, UNITED KINGDOM

FOR THE FIRST TIME IN MACEDONIA

APPLY NOW FOR:

- MBA and MSc Degrees from Staffordshire University, UK
- Business Awards
- Computer Science Awards
- e-LLM International Business Law and Labor Law



STAFFORDSHIRE  
UNIVERSITY



NEW YORK  
UNIVERSITY  
SKOPJE